



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 март 2025 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: февруари 2025 година

- Во февруари 2025 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,18% и забележа месечен и годишен пад од 0,03 п.п. и 0,34 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити е зголемена на месечно ниво за 0,01 п.п., при годишен раст од 0,43 п.п. и изнесува 2,19%.
- Во февруари, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² е намалена за 0,07 п.п. и 0,72 п.п. на месечна и на годишна основа, соодветно и изнесува 4,63%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен пад од 0,07 п.п. и изнесува 2,41%, при годишен раст од 0,10 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.52	5.50	5.51	5.49	5.47	5.46	5.44	5.41	5.38	5.36	5.30	5.21	5.18
Корпоративен сектор	5.40	5.35	5.35	5.31	5.26	5.23	5.20	5.15	5.09	5.05	4.96	4.85	4.82
Домаќинства	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66	5.67	5.66	5.66	5.66	5.66	5.63	5.55	5.53
Новоодоброени кредити	5.35	4.98	5.47	5.19	5.08	5.12	5.04	4.98	4.81	4.82	4.42	4.70	4.63
Корпоративен сектор	5.25	4.73	5.57	5.16	4.95	4.96	4.90	4.78	4.65	4.68	4.39	4.65	4.45
Домаќинства	5.45	5.40	5.33	5.26	5.29	5.34	5.28	5.27	5.17	5.03	4.47	4.76	4.81
Вкупни депозити	1.76	1.80	1.82	1.86	1.88	1.93	1.96	2.01	2.07	2.12	2.17	2.18	2.19
Корпоративен сектор	2.08	2.12	2.11	2.21	2.25	2.28	2.20	2.34	2.42	2.68	2.69	2.69	2.71
Домаќинства	1.73	1.76	1.79	1.81	1.84	1.89	1.93	1.97	2.02	2.05	2.10	2.11	2.12
Новопримени депозити	2.31	2.46	2.54	2.36	2.52	2.76	2.43	2.60	2.84	2.80	2.78	2.48	2.41
Корпоративен сектор	2.19	2.52	2.61	2.38	2.39	3.03	1.99	2.14	2.75	2.43	2.59	2.56	2.49
Домаќинства	2.35	2.42	2.52	2.36	2.55	2.68	2.76	2.79	2.89	2.88	2.83	2.46	2.38

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, во февруари, забележа месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 4,82%. Анализирано по валута, падот е резултат на намалените каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,05 п.п.) и на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка бележи пад од 0,58 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во февруари, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,20 п.п. на месечна основа и изнесува 4,45%. Месечната промена се должи на падот на каматните стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,27 п.п. и 0,07 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п.). Анализирано на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,80 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во февруари, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 2,71% и оствари месечен раст од 0,02 п.п. Промената произлегува од зголемените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,19 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,05 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула остварија пад (за 0,03 п.п.). На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,63 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор е намалена за 0,07 п.п. на месечна основа и изнесува 2,49%. Намалувањето се должи на пониските каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,17 п.п.) и на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,06 п.п.). Истовремено, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула изнесува 2,50%, за разлика од претходниот месец кога банките и штедилниците не примиле депозити од овој вид. Каматната стапка на новопримените депозити⁵ на корпоративниот сектор е зголемена за 0,30 п.п. на годишно ниво.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



- Во февруари 2025 година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата оствари месечен пад од 0,02 п.п. и изнесува 5,53%. Месечниот пад произлегува од намалувањето на каматните стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,01 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка е намалена за 0,11 п.п.

⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.



⁵ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во февруари, изнесува 4,81% и е зголемена за 0,05 п.п. на месечно ниво. Растот е резултат на повисоките каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,22 п.п.) и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п.), додека каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула се намалени (за 0,05 п.п.). Анализирano на годишно ниво, каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи пад од 0,64 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во февруари, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 2,12% и бележи месечен раст од 0,01 п.п. Месечното зголемување се должи на растот на сите компоненти: каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно). Во споредба со февруари претходната година, оваа каматна стапка е зголемена за 0,39 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁷ забележа месечен пад од 0,08 п.п. и изнесува 2,38%. Притоа, падот во целост е резултат на намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,17 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,08). Кај банките и штедилниците, во февруари, не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е повисока за 0,03 п.п.

⁷ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 април 2025 година (референтен пресек заклучно со март 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.